

Бр. ЛЧЗ2
17.07.1990 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 11 и 38 од Законот за заштита од вознемирање на работно место (Службен весник на Република Македонија бр.79/2013), како и одредбите од Статутот на РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје, Извршиот член на Одборот на директори го дава следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

до вработените на РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје

Ве известуваме дека Собранието на РМ го донесе Законот за заштита од вознемирање на работно место (Службен весник бр.79/2013 година) или попознат како Закон против мобинг, а кој закон влезе во сила и се применува од ден 08.06.2013 година.

Согласно одредбите од Законот за заштита од вознемирање на работно место работодавачите се должни да ги известат сите вработени со мерките и постапката во врска со заштитата од вознемирање на работно место и со правата, обврските и одговорностите на работодавачот и работникот при самото вработување и во текот на работењето.

Имено, целта на Законот е спречување и заштита од психичко и полово вознемирање на работно место, односно местото на работа и обезбедување на здрава работна средина. Овој закон се применува на работодавачите, вработените, кандидатите за вработување, како и на лица ангажирани со договори, кои учествуваат во работата кај работодавачот.

Овој закон се применува на сите видови на психичко и полово вознемирање на работно место.

Согласно Законот за заштита од вознемирање на работно место забранет е било каков вид на вознемирање на работно место, како и злоупотреба на правата на вознемирање на работно место.

Психичкото вознемирање на работно место, во смисла на овој закон, е секое негативно однесување од поединец или група кое се повторува, континуирано и систематски, претставува повреда на достоинството,

интегритетот,угледот и честа на вработениот и предизвикува чувство на страв или создава непријатност, пониженост, чија крајна цел може да биде повреда на физичкото и менталното здравје, компромитирање на професионалната иднина на вработениот, престанок на работниот однос или напуштање на работното место.

Полово вознемирање, во смисла на овој закон, е секое вербално, невербални или физичко однесување од полов карактер, кое има за цел или претставува повреда на достоинството на кандидатот за вработување или на вработениот, а кое предизвикува чувство на страв или создава непријантост, пониженост.

Вршител на вознемирање на работно место може да биде едно или повеќе лица со негативно однесување без оглед на нивното својство-работодавач во својство на физичко лице, одговорно лице кај работодавач-правно лице, вработен или група вработени кај работодавач или трето лице со кое вработениот или работодавачот доаѓа во контакт при извршувањето на работите на работното место.

Во Законот исто така се определени и однесувањата и активностите кои не се сметаат за вознемирање на работно место, а такви се:

- 1) Поединчните акти донесени од страна на работодавачот со кои се одлучува за права, обврски и одговорности од работен однос, против кои вработениот има право на заштита во постапка утврдена со закон;
- 2) Лишување и оневозможување на остварување и користење на права утврдени со закон, колективен договор и договор за вработување, чија заштита се остварува во постапка кај работодавачот и пред надлежен суд;
- 3) Секое неоправдано правење на разлика при нееднакво постапување спрема вработениот по кој било основ на дискриминација, кое е забрането и во врска со кое се обезбедува заштита, согласно со закон и
- 4) Повремени разлики во мислењата во врска со прашања и проблеми поврзани со вршењето на работите и работните задачи, освен ако истите немаат за цел да го повредат или намерно навредат вработениот.

ПОСТАПКА ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

Вработените и лицата ангажирани со договор кои учествуваат во работата кај работодавачот имаат право на заштита од вознемирање на

работно место и се должни да го информираат работодавачот ако забележат постоење на вознемирање на работно место.

Вработениот и лицето ангажирано со договор кое учествува во работата кај работодавачот кога ќе дознае за однесување за кое оправдано смета дека претставува вознемирање на работно место има право да поведе постапка за заштита од вознемирање на работно место, согласно со овој закон.

Вработениот и лицето ангажирано со договор кое учествува во работата кај работодавачот, а кое смета дека е изложено на вознемирање на работното место, најпрво треба писмено да се обрати до лицето за кое смета дека го вознемира и да му укаже дека неговото однесување е несоодветно, неприфатливо и несакано, а со цел за решавање на спорната состојба, односно ова е случај без повредување на постапка за заштита од вознемирање на работно место и исто така со ова писмено известување ќе го предупреди дека ќе побара законска заштита ако таквото однесување веднаш не престане.

Вработениот и лицето ангажирано со договор кое учествува во работата кај работодавачот, кој смета дека е изложено на вознемирање, пред поднесувањето на тужба пред надлежен суд поднесува писмено барање за заштита од вознемирање на работно место до работодавачот, согласно со овој закон.

Исто така, вработениот кој смета дека е изложен на вознемирање од страна на работодавен орган во правното лице или физичко лице како работодавач, може да поднесе тужба пред надлежниот суд по претходното писмено предупредување до вршителот на вознемирањето, без претходна постапка за заштита од вознемирање на работно место кај работодавачот.

Писменото барање за заштита од вознемирање на работно место до работодавачот се поднесува до одговорното лице кај работодавачот со својство на правно лице (директор и друго овластено лице), односно до работодавачот со својство на физичко лице или друго лице кое тие ќе го овластат (во натамошениот текст: овластено лице). Ваквото барање може да се поднесе најдоцна во рок од шест месеци од денот кога последен пат е извршено однесувањето кое претставува вознемирање на работно место.

Работодавачот, односно одговорното лице кај работодавачот е должно веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на барањето за заштита од вознемирање на работно место, на страните да им предложи посредување како начин на разрешување на спорниот однос и да им предложи да изберат лице од редот на вработените кое ќе учествува како посредник.

Претходната постапка за заштита од вознемирање на работно место кај работодавачот не е задолжителна и не претставува основ за покренување на судска постапка за заштита од вознемирање, согласно со овој закон.

Доколку постапката за посредување која се спроведува кај работодавачот е успешна, односно странките се спогодиле, посредникот во рок од три дена од денот на завршувањето на постапката за посредување изготвува спогодба која содржи препораки за вршителот на вознемирањето на работно место и за работодавачот, за престанок на вознемирањето и за начинот на остварување на можностите за продолжување на вознемирањето на работно место, преместување на вработениот во друга работна просторија, односно на друга локација.

Ако страните во постапката за посредување не постигнат спогодба за престанува на вознемирањето на работно место, посредникот е должен во рок од три дена од завршувањето на постапката за посредување да изготви писмено известување дека не е постигната спогодба, односно дека посредувањето е неуспешно.

Поведувањето на постапка за заштита од вознемирање на работно место, како и учество во таа постапка како сведок, не може да биде основ за ставање на вработениот во понеповолна положба во поглед на остварување на правата и обврските од работен однос, поведување на постапка за утврдување на дисциплинска, материјална и друга одговорност на вработениот, откажување на договорот за вработување, односно престанок на работниот однос на вработениот од деловни причини, во рок од две години од денот кога е поведена постапка за заштита од вознемирање или од денот кога учествувал како сведок во постапка за заштита од вознемирање на работно место.

СУДСКА ЗАШТИТА

Вработениот кој смета дека е изложен на вознемирање на работно место, а кој не е задоволен од исходот на постапката за заштита од

вознемирање на работно место кај работодавачот, може да поднесе тужба до надлежниот суд и ваквиот вид на спорови поведени согласно со овој закон имаат карактер на работни спорови.

Со тужбата предвидена во овој закон вработениот кој смета дека е изложен на вознемирање на работно место може да бара:

- утврдување дека претрпел вознемирање на работно место;
- забрана на вршење на однесување кои претставува вознемирање на работно место, односно забрана на повторување на вознемирање на работно место;
- превземање на дејствија заради отстранување на последици од вознемирање на работно место;
- надоместок на материјална и нематеријална штета причинета со вознемирањето на работно место.

Скопје, _____ 2014 година.

РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје
Извршен член на Одборот на директори
Д-р. Дејан Ѓирковски дипл. маш. инг.



Објавено на:

- огласна табла;
- интернет сајтот на РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД
друштво за помошни и меѓународни транспорт и шпедиција
автошкола усуглитество и туризам Акционско Друштво

Бр. 1433
17.07.2014
СКОПЈЕ

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита од вознемирање на работно место (Службен весник на Република Македонија бр.79/2013), Извршиот член на Одборот на директори на РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје, ја состави следната

ЛИСТА НА ПОСРЕДНИЦИ

за заштита на вработените од вознемирање на работно место

I. Во РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје во зависност од структурата на вработените како посредници за заштита на вработените од вознемирање на работните места се утврдуваат следните лица:

1. РУКЕВСКА ГОРАН
2. ЗОТЕВСКА ЗОРКА

II. Посредникот од точка I. треба да е неутрален при посредувањето меѓу страните со цел за решавање на нивниот спорен однос при што тој постапува независно и непристрасно.

III. Листата на посредници се истакнува на веб страница на друштвото и на огласна табла.

IV. Листата на преставници да се достави до именуваните.

Скопје, _____ 2014 година.

РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје
Извршиен член на Одборот на директори
Д-р. Деан Ѓрковски дипл.маш.инг.

